

Народна банка на Република Македонија



АНКЕТА ЗА КРЕДИТНАТА АКТИВНОСТ

јануари, 2013 година

АНКЕТА ЗА КРЕДИТНАТА АКТИВНОСТ

јануари, 2013 година

Од третото тримесечје на 2009 година, НБРМ ги прикажува резултатите од Анкетата за кредитната активност и според групи банки. Банките коишто учествуваат во Анкетата се поделени на три групи, големи (три банки), средни (седум банки) и мали (четири банки)¹. Имено, за аналитички цели, Народната банка врши групирање на банките во три групи, според големината на нивната актива. Границите меѓу одделните групи банки се коригираат за просечната годишна стапка на раст на вкупната актива на банкарскиот систем за претходните четири квартали.² Коригирањето на границите се врши еднаш годишно (на крајот на годината).³

Обработката на резултатите од анкетните прашања се заснова врз пресметување пондерирани проценти на одговорите на банките и на нето-процентот, т.е. разликата помеѓу одговорите коишто претставуваат спротивни трендови. Така на пример, каде кредитните услови се врши нетирање на пондерираните проценти на банките коишто одговориле со заострување и на оние коишто одговориле со олеснување на кредитните услови. Притоа, нето-заострување (позитивен нето-процент) укажува дека поголем дел од банките ги заостриле кредитните услови, додека нето-олеснување (негативен нето-процент) укажува дека поголемиот дел од банките ги олесниле кредитните услови. Соодветно, нето-побарувачката ја покажува разликата помеѓу пондерираниот процент на банките коишто пријавиле зголемување и на оние коишто пријавиле намалување на побарувачката на кредити. Оттука, позитивна нето-побарувачка има во случај кога поголемиот дел од банките укажале на зголемена побарувачка и обратно.

Одговорите се пондерирани во согласност со учеството на банките на одделните пазарни сегменти во определен квартал (кредитирање на претпријатијата и кредитирање на населението), согласно со расположливите податоци во текот на обработката на одговорите. Притоа, зборовите коишто опишуваат количини, како што се: мнозинство, половина, значителен дел, процент од банките и сл., се однесуваат на пондерираните проценти, а не на бројот на банки.

¹ Во периодот од 28.9.2012 до 1.10.2012 година се изврши присоединување на „Зираат банка“ со „Халкбанка“, при што почнувајќи од октомври, овие две банки функционираат како една - „Халкбанка“.

² Коригирањето на границите се врши доколку просечниот раст на активата надминува 5%.

³ Прегледот на банки по групи е расположлив на интернет-страницата на НБРМ во рамки на делот Податоци и показатели за банкарскиот систем на Република Македонија на следната врска: <http://nbrm.mk/?ItemID=B72D99AC6F95284EB030D0E10BD53369>

Резултати од Анкетата за кредитната активност на средните банки за четвртото
тримесечје на 2012 година⁴

Резултатите од Анкетата за кредитната активност во четвртото тримесечје на 2012 година, на нето-основа, покажуваат натамошно заострување на **кредитните услови** за одобрување кредити на претпријатијата, што е во иста насока со очекувањата на средните банки дадени во рамките на претходната анкета, но со значително поголем интензитет. Кај населението, средните банки и натаму пријавуваат нето-олеснување на кредитните услови кај сите видови кредити. Сепак, и покрај нето-олеснувањето, и натаму најголем дел од банките ги задржале истите услови за населението, но некои банки укажуваат и на затегнување на условите. Овие оцени не се совпаѓаат со очекувањата за нето-заострување на условите за станбени и останати кредити дадени во претходната анкета за овој период. Од аспект на **побарувачката**, банките упатуваат на нето-зголемување и кај населението и кај корпоративниот сектор, со исклучок на корпоративните долгорочни кредити каде што е пријавено умерено нето-намалување на побарувачката. Во однос на **очекувањата** за промена на **кредитните услови** во наредните три месеци, средните банки укажуваат на посилно нето-заострување на условите кај корпоративниот сегмент, во споредба со очекувањата дадени во претходната анкета. Кај сегментот „население“ се очекува натамошно посилно нето-олеснување на условите кај сите видови кредити. Во однос на **побарувачката**, во следните три месеци, средните банки очекуваат нето-зголемување на побарувачката на кредити во сегментот „претпријатија“, при повисок раст на корпоративните краткорочни кредити и кредитите одобрени на малите и средните претпријатија. Кај сегментот „население“, за разлика од претходната анкета кога средните банки укажаа на очекувања за нето-зголемување, во наредниот период се очекува нето-намалување на побарувачката за кредити, со исклучок на потрошувачките кредити каде што се очекува умерено нето-зголемување во наредните три месеци.

⁴ Одговорите се пондериирани во согласност со учеството на банките на одделните пазарни сегменти во определен квартал (кредитирање на претпријатијата и кредитирање на населението), согласно со расположливите податоци во текот на обработката на одговорите.

Резултати од индивидуалните прашања од Анкетата за кредитната активност на банките за четвртото тримесечје на 2012 година **за групата средни банки**

I. Кредити на претпријатијата

1. Како се променети условите за кредитирање на Вашата банка, од аспект на одобрувањето кредити на претпријатијата во изминатите три месеци?

	Вкупно		Кредити на малите и средните претпријатија		Кредити на големите претпријатија		Краткорочни кредити		Долгорочни кредити	
	Кв.3	Кв.4	Кв.3	Кв.4	Кв.3	Кв.4	Кв.3	Кв.4	Кв.3	Кв.4
Значително се заострени	9,6	8,3	36,3	8,3	9,6		9,6		9,6	8,3
Делумно се заострени	20,3	53,2	27,7	53,2	54,5	61,5	27,7	61,5	47,0	53,2
Во основа останаа нepromенети	43,5	38,4	36,1	38,4	36,0	38,4	62,8	18,2	43,5	38,4
Делумно се олеснети								20,2		
Значително се олеснети										
Непримениливо	26,6									
Вкупно	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Нето-процент	29,9	61,5	64,0	61,5	64,1	61,5	37,3	41,3	56,6	61,5
Број на банки коишто одговориле	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7

Нето-процентот преставува разлика помеѓу збирот на процентите „значително се заострени“ и „делумно се заострени“, и збирот на процентите „делумно се олеснети“ и „значително се олеснети“.

2. Како влијаеаја долунаведените фактори врз условите за кредитирање на Вашата банка, од аспект на одобрувањето кредити на претпријатијата во изминатите три месеци (се однесува на одговорот на прашањето 1 во колоната „вкупно“)? Ве молиме оценете го придонесот за заострувањето или олеснувањето на кредитните стандарди користејќи ја следнава скала:

- = значително придонесуваат за заострени услови за кредитирање
- = делумно придонесуваат за заострени услови за кредитирање
- 0 = придонесуваат за непроменетост на условите за кредитирање
- + = делумно придонесуваат за олеснување на условите за кредитирање
- ++ = значително придонесуваат за олеснување на условите за кредитирање
- НП = непримениливо

							Нето-процент	
	--	-	o	+	++	НП	Кв.3	Кв.4
А) Трошоци на финансиските средства и ограничувања на билансот на состојба		11,5	45,9		8,3		19,2	3,2
-Трошоци поврзани со капиталната позиција на Вашата банка			91,6		8,3		9,6	-8,3
-Пристап на банката до пазарно финансирање (на пример, на пазарот на пари)			93,2	6,7			-7,5	-6,7
-Ликвидносната позиција на Вашата банка			79,7	20,2			0,0	-20,2
Б) Притисок од конкуренција	8,3	29,7	27,7					
-Конкуренција од другите банки	8,3	49,9	41,7				-24,5	-33,4
-Конкуренција од небанкарски сектор	8,3	91,6					0,0	8,3
-Конкуренција од пазарното финансирање	8,3	91,6					0,0	8,3
В) Согледување за ризикот	29,7	47,9		8,3				
-Очекувања за вкупната економска активност	64,7	26,9	8,3				58,8	56,4
- Очекувања за перспективата на гранката на која припаѓа претпријатието и на перспективата на поединечните фирмии	64,7	20,2	15,0				58,7	49,7
-Ризик од неизвршување на обезбедувањето	6,7	46,5	38,4	8,3			51,2	44,9
Г) Останати фактори, Ве молиме наведете ги						18,2		

Нето-процентот претставува разлика помеѓу збирот на „--“ (значително придонесуваат за заострени услови за кредитирање) и „-“ (делумно придонесуваат за заострени услови за кредитирање) и збирот на „+“ (делумно придонесуваат за олеснување на условите за кредитирање) и „++“ (значително придонесуваат за олеснување на условите за кредитирање).

3. Ве молиме оценете ја важноста на одделните фактори при процената на кредитната способност на претпријатијата.

-- = потполно неважни

- = делумно важни

0 = важни

+= многу важни

++ = исклучително важни


НП = непримениливо

	--	-	0	+	++	НП	Нето-процент	
							Кв.3	Кв.4
Познавање на клиентот преку деловен однос			39,0	60,9			64,1	60,9
Проценет бонитет на клиентот				11,5	88,4		100	100
Лојалност кон банката			73,4	26,5			26,7	26,5
Капиталната моќ на клиентот				39,0	60,9		100	100
Приходите на клиентот				11,5	88,4		100	100
Квалитетот на инвестицискиот проект				18,8	81,1		100	100
Квалитетот на управувањето во претпријатието				25,5	74,4		100,1	100
Вредноста на хипотеката			11,5	80,1	8,3		71,5	88,4
Приходната/капиталната моќ на гарантите			31,7	45,9	22,3		52,5	68,2
Висината на учеството во финансирањето			31,7	50,0	18,2		62,1	68,2
Останати фактори, Ве молиме наведете ги						18,2	0,0	0,0

Нето-процентот претставува разлика помеѓу збирот на „++"(исклучително важни) и „+"(многу важни) и збирот на „-" (делумно важни) и „--"(потполно неважни).

Графикон 1

Важност на одделните фактори при процената на кредитната способност на претпријатијата
(нето-процент)



4. Како се променети условите на Вашата банка, од аспект на одобрувањето кредити на претпријатијата во изминатите три месеци? Ве молиме оценете го секој фактор користејќи ја скалата:


- = значително се позаострени
- = делумно се позаострени
- 0 = во основа останаа непроменети
- + = делумно се олеснети
- ++ = значително се олеснети
- НП = непримениливо

	--	-	0	+	++	НП	Нето-процент	
							Кв.3	Кв.4
A) Каматна стапка на кредитите			79,7	20,2			12,8	-20,2
Б) Останати услови и рокови		18,2	31,7					18,2
-Некаматни приходи		26,5	73,4				20,3	26,5
-Големина на заемот или на кредитната линија		18,2	81,7				29,9	18,2
-Барања за обезбедување		7,3	92,6				7,4	7,3
-Достасување на заемите		18,2	81,7				20,3	18,2
В) Останати фактори, Ве молиме наведете ги						18,2		

Нето-процентот претставува разлика помеѓу збирот на „--“ (значително се заострени) и „-“ (делумно се заострени) и збирот на „+“ (делумно се олеснети) и „++“ (значително се олеснети).

Графикон 2

Промена на условите за кредитирање на банките, од аспект на одобрувањето кредити на претпријатијата (нето-процент)




5. Какво влијание имаа промените во монетарната политика врз Вашата каматна политика (камати на новоодобрени кредити на претпријатијата) во последните три месеци?

	Вкупно		Кредити на малите и средните претпријатија		Кредити на големите претпријатија		Краткорочни кредити		Долгорочни кредити	
	Кв.3	Кв.4	Кв.3	Кв.4	Кв.3	Кв.4	Кв.3	Кв.4	Кв.3	Кв.4
Значително влијајеја										
Делумно влијајеја	9,6	28,5	9,6	28,5	9,6	8,3	9,6	28,5	9,6	8,3
Незначително влијајеја	90,5	71,4	90,5	71,4	90,5	91,6	90,5	71,4	90,5	91,6
Не влијајеја										
Непримениливо										
Вкупно	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Нето-процент	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Број на банки коишто одговориле	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7

Нето-процентот претставува разлика помеѓу процентите „значително влијајеја“ и „не влијајеја“.

Графикон 3

Влијание на промените во монетарната политика врз каматната политика (камати на новоодобрени кредити на претпријатијата) на банките (нето-процент)



6. Како се промени побарувачката на кредити од страна на претпријатијата во последните три месеци, исклучувајќи ги вообичаените сезонски промени?

	Вкупно		Кредити на малите и средните претпријатија		Кредити на големите претпријатија		Краткорочни кредити		Долгорочни кредити	
	Кв.3	Кв.4	Кв.3	Кв.4	Кв.3	Кв.4	Кв.3	Кв.4	Кв.3	Кв.4
Значително е намалена										
Делумно е намалена	29,9	18,2	29,9	18,2	29,9	18,2	29,9	18,2	29,9	18,2
Во основа остана непроменета	36,0	61,5	62,7	54,2	36,0	61,5	36,0	61,5	43,5	73,4
Делумно е зголемена	34,1	20,2	7,5	27,5	34,2	20,2	34,2	20,2	26,7	8,3
Значително е зголемена										
Непримениливо										
Вкупно	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Нето-процент	4,2	2,0	-22,4	9,3	4,3	2,0	4,3	2,0	-3,2	-9,9
Број на банки коишто одговори	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7

Нето-процентот претставува разлика помеѓу збирот на процентите „значително е зголемена“ и „делумно е зголемена“ и збирот на процентите „делумно е намалена“ и „значително е намалена“.

7. Како влијаеаја наведените фактори врз побарувачката на кредити од страна на претпријатијата (се однесува на одговорот на прашањето б во колоната „вкупно“)?
Ве молиме оценете го секој фактор употребувајќи ја скалата:

-- = значително придонесува за намалување на побарувачката

- = делумно придонесува за намалување на побарувачка

0 = придонесува за непроменетост на побарувачката

+ = делумно придонесува за зголемување на побарувачката

++ = значително придонесува за повисока побарувачка

НП = непримениливо

	--	-	0	+	++	НП	Нето-процент	
							Кв.3	Кв.4
А) Потреби од финансирање		18,2			8,3			-9,9
- Инвестиции во основни средства	37,0	62,9					-37,3	-37,0
-Инвестиции во залихи и обртен капитал	18,2	18,8	62,9				23,5	44,7
-Преструктуирање на долгот		18,2	81,7				73,7	81,7
Б) Употреба на алтернативно финансирање		49,9						
-Интерно финансирање		100					0,0	0,0
-Заеми од останати банки	11,5	81,7		6,7			-2,1	-4,8
-Издавање сопствени хартии од вредност		72,2			27,7		0,0	0,0
Ве молиме наведете ги								
В) Останати фактори,					18,2		0,0	0,0

Нето-процентот претставува разлика помеѓу збирот на „+“ (значително придонесува за повисока побарувачка) и „+“ (делумно придонесува за повисока побарувачка) и збирот на „-“ (делумно придонесува за намалување на побарувачката) и „-“ (значително придонесува за намалување на побарувачката).

8. Ве молиме назначете каква промена очекувате кај условите за кредитирање на Вашата банка во следните три месеци, од аспект на одобрувањето кредити на претпријатијата.

	Вкупно		Кредити на малите и средните претпријатија		Кредити на големите претпријатија		Краткорочни кредити		Долгорочни кредити	
	Кв.3	Кв.4	Кв.3	Кв.4	Кв.3	Кв.4	Кв.3	Кв.4	Кв.3	Кв.4
Значително ќе се заострат		8,3								8,3
Делумно ќе се заострат	26,7	27,7	26,7	36,0	26,7	36,0	26,7	36,0	26,7	27,7
Во основа ќе останат непроменети	54,4	63,9	54,4	63,9	73,4	63,9	54,4	63,9	54,4	63,9
Делумно ќе се олеснат	19,0		19,0				19,0		19,0	
Значително ќе се олеснат										
Непримениливо										
Вкупно	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Нето-процент	7,7	36,0	7,7	36,0	26,7	36,0	7,7	36,0	7,7	36,0
Број на банки коишто одговориле	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7

Нето-процентот претставува разлика помеѓу збирот на процентите „значително ќе се заострат“ и „делумно ќе се заострат“, и збирот на процентите „делумно ќе се олеснат“ и „значително ќе се олеснат“.

9. Ве молиме назначете каква промена очекувате кај побарувачката на кредити од страна на претпријатијата во следните три месеци (исклучувајќи ги вообичаените сезонски промени).

	Вкупно		Кредити на малите и средните претпријатија		Кредити на големите претпријатија		Краткорочни кредити		Долгорочни кредити	
	Кв.3	Кв.4	Кв.3	Кв.4	Кв.3	Кв.4	Кв.3	Кв.4	Кв.3	Кв.4
Значително ќе се намали										
Делумно ќе се намали	9,6	20,2	9,6		9,6	20,2	9,6			20,2
Во основа ќе остане непроменета	64,0	57,4	64,0	77,6	83,0	57,4	64,0	77,6	64,0	57,4
Делумно ќе се зголеми	26,5	22,3	26,5	22,3	7,5	22,3	26,5	22,3	36,1	22,3
Значително ќе се зголеми										
Непримениливо										
Вкупно	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Нето-процент	16,9	2,1	16,9	22,3	-2,1	2,1	16,9	22,3	36,1	2,1
Број на банки коишто одговориле	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7

Нето-процентот претставува разлика помеѓу збирот на процентите „значително ќе се зголеми“ и „делумно ќе се зголеми“ и збирот на процентите „делумно ќе се намали“ и „значително ќе се намали“.

Кредити на населението

10. Како се променети условите за кредитирање на Вашата банка од аспект на одобрувањето кредити на населението во изминатите три месеци?

	Вкупно		Станбени кредити		Потрошувачки кредити		Останати кредити	
	Кв.3	Кв.4	Кв.3	Кв.4	Кв.3	Кв.4	Кв.3	Кв.4
Значително се заострени								
Делумно се заострени	11,8	14,4		3,3	15,2	17,7	15,2	17,7
Во основа останаа непроменети	64,4	54,5	60,2	73,4	45,0	38,6	84,9	59,0
Делумно се олеснети	17,6	31,0	39,9	23,3	23,3	43,7		23,3
Значително се олеснети	6,3				16,6			
Непримениливо								
Вкупно	100	100	100	100	100	100	100	100
Нето-процент	-12,1	-16,6	-39,9	-20,0	-24,7	-26,0	15,2	-5,6
Број на банки коишто одговориле	7	7	7	7	7	7	7	7

Нето-процентот преставува разлика помеѓу збирот на процентите „значително се заострени“ и „делумно се заострени“, и збирот на процентите „делумно се олеснети“ и „значително се олеснети“.

11. Како влијаеаја долунаведените фактори врз условите за кредитирање на Вашата банка во поглед на одобрувањето станбени кредити на населението во изминатите три месеци (се однесува на одговорот на прашањето 10)? Ве молиме оценете го придонесот на наведените фактори за заострувањето или олеснувањето на условите за кредитирање користејќи ја следнава скала:

- = значително придонесуваат за заострени услови за кредитирање
- = делумно придонесуваат за заострени услови за кредитирање
- 0 = придонесуваат за непроменетост на условите за кредитирање
- + = делумно придонесуваат за олеснување на условите за кредитирање
- ++ = значително придонесуваат за олеснување на условите за кредитирање
- НП = непримениливо

	--	-	0	+	++	НП	Нето-процент	
							Кв.3	Кв.4
А) Трошоци на финансиските средства и ограничувања на билансот на состојба			96,7	3,3			0,0	-3,3
Б) Притисок од конкуренција			53,8					
-Конкуренција од други банки			70,9	29,1			-6,2	-29,1
В) Согледувања за ризикот		14,4	36,1		3,3			
-Очекувања за вкупната економска активност		14,4	59,0	23,3	3,3		15,2	-12,2
-Ризик од неизвршување на обезбедувањето			96,7		3,3		0,0	-3,3
-Кредитна способност на потрошувачите		5,8	90,9		3,3		6,2	2,5
Г) Останати фактори, Ве молиме наведете ги			15,7			14,4		0,0

Нето-процентот претставува разлика помеѓу збирот на „--“ (значително придонесуваат за заострени услови за кредитирање) и „-“(делумно придонесуваат за заострени услови за кредитирање) и збирот на „+“ (делумно придонесуваат за олеснување на условите) и „++“ (значително придонесуваат за олеснување на условите).

12. Ве молиме оценете ја важноста на одделните фактори, при процена на кредитната способност на населението.

-- = ПОТПОЛНО НЕВАЖНИ

- = ДЕЛУМНО ВАЖНИ

0 = ВАЖНИ

+ = МНОГУ ВАЖНИ

++ = ИСКЛУЧИТЕЛНО ВАЖНИ


НП = НЕПРИМЕНЛИВО

	--	-	0	+	++	НП	Нето-процент	
							Кв.3	Кв.4
Познавање на клиентот преку деловен однос			21,5	61,4	17,1		77,2	78,5
Проценет бонитет на клиентот				43,7	56,3		100	100
Лојалност кон банката			29,1	38,1	32,8		70,5	70,9
Капиталната моќ на клиентот			15,7	81	3,3		76,7	84,3
Приходите на клиентот				23,3	76,7		100	100
Квалитет на управувањето во претпријатието во кое е вработен клиентот			21,5	78,5			77,2	78,5
Вредност на хипотеката			23,3	30,1	46,6		60,1	76,7
Приходна/капитална моќ на гарантите			23,3	73,4	3,3		60,1	76,7
Висина на учеството во финансирањето		23,3	15,7	51,9	3,3	5,8	53,9	31,9
Останати фактори, Ве молиме наведете ги				5,8			14,4	

Нето-процентот претставува разлика помеѓу збирот на „++“ (исклучително важни) и „+“ (многу важни) и збирот на „-“ (делумно важни) и „--“ (потполно неважни).

Графикон 4

Важност на одделните фактори при процена на кредитната способност на населението
(нето-процент)




13. Какво влијание имаа промените во монетарната политика врз Вашата каматна политика (камати на новоодобрени кредити на населението) во последните три месеци?

	Вкупно		Станбени кредити		Потрошувачки кредити		Краткорочни кредити		Долгорочни кредити	
	Кв.3	Кв.4	Кв.3	Кв.4	Кв.3	Кв.4	Кв.3	Кв.4	Кв.3	Кв.4
Значително влијајеја										
Делумно влијајеја	23,6	3,3	23,6	3,3	23,6	23,7	23,6	23,7	23,6	3,3
Незначително влијајеја	36,5	63,9	36,5	63,9	36,5	43,5	36,5	43,5	36,5	63,9
Не влијајеја	39,9	32,8	39,9	32,8	39,9	32,8	39,9	32,8	39,9	32,8
Непримениливо										
Вкупно	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Нето-процент	-39,9	-32,8	-39,9	-32,8	-39,9	-32,8	-39,9	-32,8	-39,9	-32,8
Број на банки коишто одговориле	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7

Нето-процентот претставува разлика помеѓу процентите „значително влијајеја“ и „не влијајеја“.

Графикон 5

Влијание на промените во монетарната политика врз каматната политика (камати на новоодобрени кредити на население) на банките (нето-процент)



14. Како се променети условите на Вашата банка, од аспект на одобрувањето станбени кредити на населението, во изминатите три месеци? Ве молиме оценете го секој фактор користејќи ја скалата:

-- = значително се заострени

- = делумно се заострени

0 = во основа останаа непроменети

+ = делумно се олеснети

++ = значително се олеснети


НП = непримениливо

	--	-	0	+	++	НП	Нето-процент	
							Кв.3	Кв.4
A) Цена			76,7	23,3			-43,0	-23,3
Б) Останати услови			53,8	23,3				
-Обврски за обезбедување			100				0,0	0,0
-Покриеност на кредитот со обезбедување ("loan to value ratio")				100			-3,1	0,0
-Достасување на заемите			100				0,0	0,0
-Провизии			76,7	23,3			0,0	-23,3
В) Останати фактори, Ве молиме наведете ги			3,3			14,4		

Нето-процентот претставува разлика помеѓу збирот на „--“ (значително се заострени) и „-“ (делумно се заострени) и збирот на „+“ (делумно се олеснети) и „++“ (значително се олеснети).

Графикон 6

Промена на условите на банките, од аспект на одобрувањето станбени кредити на населението
(нето-процент)



15. Како влијаеа долунаведените фактори врз условите за кредитирање на Вашата банка во изминатите три месеци од аспект на одобрувањето потрошувачки кредити и останати кредити на населението (се однесува на одговорот на прашањето 10)? Ве молиме оценете го придонесот на наведените фактори за заострувањето или олеснувањето на условите за кредитирање користејќи ја следнава скала:

- = значително придонесуваат за заострени услови за кредитирање
- = делумно придонесуваат за заострени услови за кредитирање
- 0 = во основа придонесуваат за непроменетост на условите за кредитирање
- + = делумно придонесуваат за олеснување на условите за кредитирање
- ++ = значително придонесуваат за олеснување на условите за кредитирање
- НП = непримениливо

	--	-	0	+	++	НП	Нето-процент	
							Кв.3	Кв.4
А) Трошоци на финансиските средства и ограничувања на билансот на состојба		14,4	59,0		3,3		15,2	11,1
Б) Притисок од конкуренција		14,4	19,0	43,7			-22,7	-29,3
- Конкуренција од другите банки		14,4	19,0	66,6			-29,7	-52,2
В) Согледувања за ризикот		14,4	36,1		3,3			
- Очекувања за вкупната економска активност		14,4	82,3		3,3		18,3	11,1
- Ризик од неизвршување на обезбедувањето		14,4	82,3		3,3		15,2	11,1
- Кредитна способност на потрошувачите		20,2	76,5		3,3		21,4	16,9
Г) Останати фактори, Ве молиме наведете ги						14,4	0,0	0,0

Нето-процентот претставува разлика помеѓу збирот на „--“ (значително придонесуваат за заострени услови за кредитирање) и „-“ (делумно придонесуваат за заострени услови за кредитирање) и збирот на „+“ (делумно придонесуваат за олеснување на условите) и „++“ (значително придонесуваат за олеснување на условите).

16. Како се променети условите на Вашата банка за одобрување потрошувачки кредити и останати кредити на населението во изминатите три месеци? Ве молиме оценете го секој фактор користејќи ја скалата:

-- = значително се заострени

- = делумно се заострени

0 = во основа останаа непроменети

+ = делумно се олеснети

++ = значително се олеснети


НП = непримениливо

	--	-	0	+	++	НП	Нето-процент	
							Кв.3	Кв.4
А) Каматна стапка на кредитите			79,6	20,4			-41,0	-20,4
Б) Останати услови			53,8	23,3				
-Обврски за обезбедување		5,8	94,2				-23,3	5,8
-Достасување на заемите			100				0,0	0,0
-Некаматни приходи			76,7	23,3			-23,3	-23,3
В) Останати фактори, Ве молиме наведете ги			15,7			14,4		

Нето-процентот претставува разлика помеѓу збирот на „--“ (значително се заострени) и „-“ (делумно се заострени) и збирот на „+“ (делумно се олеснети) и „++“ (значително се олеснети).

Графикон 7

Промена на условите на банките, од аспект на одобрувањето потрошувачки кредити и останати кредити на населението (нето-процент)



17. Како се промени побарувачката на кредити од страна на населението во последните три месеци, исклучувајќи ги вообичаените сезонски промени?

	Вкупно		Станбени кредити		Потрошувачки		Останати кредити	
	Кв.3	Кв.4	Кв.3	Кв.4	Кв.3	Кв.4	Кв.3	Кв.4
Значително е намалена								
Делумно е намалена	15,2	15,2	15,2	17,7	15,2	14,4	15,2	14,4
Во основа остана непроменета	84,8	49,4	84,8	59,0	84,8	46,6	84,8	46,6
Делумно е зголемена		35,4		23,3		39,0		39,0
Значително е зголемена								
Непримениливо								
Вкупно	100	100	100	100	100	100	100	100
Нето-процент	-15,2	20,3	-15,2	5,6	-15,2	24,6	-15,2	24,6
Број на банки коишто одговориле	7	7	7	7	7	7	7	7

Нето-процентот претставува разлика помеѓу збирот на процентите „значително е зголемена“ и „делумно е зголемена“ и збирот на процентите „делумно е намалена“ и „значително е намалена“.

18. Како влијаеаја долунаведените фактори врз побарувачката на станбени кредити од страна на населението во изминатите три месеци (се однесува на прашањето 17)? Ве молиме оценете го секој фактор посебно употребувајќи ја скалата:

-- = значително придонесува за намалување на побарувачката

- = делумно придонесува за намалување на побарувачката

0 = придонесува за непроменетост на побарувачката

+ = делумно придонесува за зголемување на побарувачката

++ = значително придонесува за зголемување на побарувачката

НП = непримениливо

	--	-	0	+	++	НП	Нето-процент	
							Кв.3	Кв.4
А) Потреби за финансирање			58,1				0,0	0,0
- Перспективи на пазарот за станбена изградба			96,7		3,3		3,1	3,3
- Доверба на потрошувачите			96,7	3,3			0,0	3,3
- Трошоци на потрошувачите коишто не се поврзани за домувањето			96,7	3,3			0,0	3,3
Б) Употреба на алтернативно финансирање			34,8				0,0	0,0
- Заштеди на населението			96,7	3,3			3,1	3,3
- Кредити од останатите банки			100				3,1	0,0
- Останати извори на финансирање			100				0,0	0,0
В) Останати фактори, Ве молиме наведете ги						14,4	0,0	0,0

Нето-процентот претставува разлика помеѓу збирот на „++“ (значително придонесува за повисока побарувачка) и „+“ (делумно придонесува за повисока побарувачка) и збирот на „-“ (делумно придонесува за намалување на побарувачката) и „--“ (значително придонесува за намалување на побарувачката).

19. Како влијаја наведените фактори врз побарувачката на потрошувачки и останати кредити од страна на населението во изминатите три месеци (се однесува на одговорот на прашањето 17)? Ве молиме оценете го секој фактор посебно употребувајќи ја скалата:

--= значително придонесува за намалување на побарувачката

- = делумно придонесува за намалување на побарувачката

0= придонесува за непроменетост на побарувачката

+ = делумно придонесува за зголемување на побарувачката

++ = значително придонесува за зголемување на побарувачката

НП = непримениливо

	--	-	0	+	++	НП	Нето-процент	
							Кв.3	Кв.4
A) Потреби за финансирање			34,8		3,3			3,3
- Трошење за трајни добра како што се: автомобили, мебел и сл.			73,4	26,6			0,0	26,6
-Доверба на потрошувачите			96,7	3,3			0,0	3,3
Б) Употреба на алтернативи за финансирање			50,5					
-Заштеди на населението			100				0,0	0,0
-Кредити од останати банки			100				3,1	0,0
-Останати извори на финансирање			100				0,0	0,0
В) Останати фактори, Ве молиме наведете ги						14,4		

Нето-процентот претставува разлика помеѓу збирот на „++“ (значително придонесува за повисока побарувачка) и „+“ (делумно придонесува за повисока побарувачка) и збирот на „-“ (делумно придонесува за намалување на побарувачката) и „--“ (значително придонесуваат за намалување на побарувачката).

20. Ве молиме назначете каква промена очекувате кај условите за кредитирање на Вашата банка, од аспект на одобрувањето кредити на населението во следните три месеци.

	Вкупно		Станбени кредити		Потрошувачки кредити		Останати кредити	
	Кв.3	Кв.4	Кв.3	Кв.4	Кв.3	Кв.4	Кв.3	Кв.4
Значително ќе се заострат		3,3		3,3		3,3		3,3
Делумно ќе се заострат	3,1		3,1		3,1		3,1	
Во основа ќе останат непроменети	84,3	60,5	96,9	73,8	63,5	39,0	96,9	73,8
Делумно ќе се олеснат	12,6	36,2		22,9	33,4	57,7		22,9
Значително ќе се олеснат								
Непримениливо								
Вкупно	100	100	100	100	100	100	100	100
Нето-процент	-9,5	-32,9	3,1	-19,6	-30,3	-54,4	3,1	-19,6
Број на банки коишто одговориле	7	7	7	7	7	7	7	7

Нето-процентот претставува разлика помеѓу збирот на процентите „значително ќе се заострат“ и „делумно ќе се заострат“, и збирот на процентите „делумно ќе се олеснат“ и „значително ќе се олеснат“.

21. Ве молиме назначете каква промена очекувате кај побарувачката на кредити од страна на населението во следните три месеци (исключувајќи ги вообичаените сезонски промени).

	Вкупно		Станбени кредити		Потрошувачки кредити		Останати кредити	
	Кв.3	Кв.4	Кв.3	Кв.4	Кв.3	Кв.4	Кв.3	Кв.4
Значително ќе се намали								
Делумно ќе се намали		17,1		17,1		17,1		17,1
Во основа ќе остане непроменета	64,4	69,6	73,6	79,6	49,2	53,4	73,6	79,6
Делумно ќе се зголеми	35,6	13,3	26,4	3,3	50,8	29,5	26,4	3,3
Значително ќе се зголеми								
Непримениливо								
Вкупно	100	100	100	100	100	100	100	100
Нето-процент	35,4	-3,8	26,4	-13,8	50,8	12,4	26,4	-13,8
Број на банки коишто одговориле	7	7	7	7	7	7	7	7

Нето-процентот претставува разлика помеѓу збирот на процентите „значително ќе се зголеми“ и „делумно ќе се зголеми“ и збирот на процентите „делумно ќе се намали“ и „значително ќе се намали“.

Карактеристики на процесот на кредитирање во Вашата банка

Во следниве две табели се прикажани одговорите на банките* на одделни конкретни прашања поврзани со процесот на одобрување кредити.

Кредитирање на претпријатијата

Фактор/услов	1	2	3	4	5	0	
Број на години за кои се бараат финансиски извештаи	20,2	33,8	45,9				1) помалку од две; 2) две; 3) повеќе од две; 4) останато.
Фреквентност на посети на клиентите и на потенцијалните клиенти			99,9				1) никогаш; 2) понекогаш; 3) редовно; 4) останато.
Најчеста намена на одобрениите кредити	38,4	79,7	20,2				1) основни средства; 2) обрти средства; 3) ликвидност; 4) останато.
Најчест сооднос на хипотеката и износот на кредитот	57,2	60,9					1) помалку од два; 2) два; 3) повеќе од два; 4) останато.
Достапност на кредитите без залог	64,9	7,3		27,7			1) да; 2) не; 3) само рамковните; 4) останато.
Минимален број на гаранти	71,4	8,3				20,2	
Сооднос на приходите на гарантот и месечната отплата	18,2	42,5		39,2			1) помалку од една третина; 2) една третина; 3) повеќе од една третина; 4) останато.
Задолжителен екскулзивен однос со банката при долготочно кредитирање	18,2	45,7	64,1				1) да; 2) не; 3) за некои намени; 4) останато.
Кој ги одобрува кредитите до 100.000 евра?		63,9		45,9			1) Управниот одбор; 2) Кредитниот одбор; 3) Управниот и Кредитниот одбор; 4) останато
Кој ги одобрува кредитите од 100.000 евра до 500.000 евра?		45,3	26,9	52,6			1) Управниот одбор; 2) Кредитниот одбор; 3) Управниот и Кредитниот одбор; 4) останато
Кој ги одобрува кредитите над 500.000 евра?	20,2	26,5	18,8	52,6			1) Управниот одбор; 2) Кредитниот одбор; 3) Управниот и Кредитниот одбор; 4) останато
Вообичаено времетраење на постапката на одобрување кредит	6,7	93,2	18,2				1) помалку од една седмица; 2) од една до две седмици; 3) повеќе од две седмици; 4) останато.
Колкав е просечниот период за реализација на хипотеките?		88,4	11,5				1) помалку од шест месеци; 2) од шест до дванаесет месеци; 3) од една до две години; 4) повеќе од две години; 5) останато.

Кредитирање на населението

Фактор/услов	1	2	3	4	5	0	
Дали бројот на месеци на постојано вработување на барателот на кредит е релевантен при одобрувањето на кредит?			100				1-не, 2-да,
Колку месеци вообично треба да биде вработен барателот на кредит во постојан работен однос?	36,1	63,9					1-до шест месеци, 2-од шест до дванаесет месеци, 3-од 1 година до две години, 4-над две години
Најчест сооднос на хипотеката и износот на кредитот	73,8	40,6					1- помалку од два, 2-два, 3-повеќе од два, 4- останато
Достапност на кредитите без залог	77,1	22,9					1-да, 2-не, 3-само рамковните кредити, 4- останато
Минимален број на жиранти	41,0				59,0		
Сооднос на приходите на жирантот и месечната отплата	14,4	59,6	40,4				1-помалку од една третина, 2-една третина, 3- повеќе од една третина, 4-останато
Автоматизирано одобрување кредити на населението	3,3	96,7					1-да, 2-не, 3-останато
Задолжителен екскулзивен однос со банката при долготочно кредитирање	3,3	82,3	14,4				1-да, 2-не, 3-за некои намени, 4-останато
Кој ги одобрува кредитите во вредност поголема од 20.000 евра?		59,6		54,8			1-управниот одбор, 2-кредитниот одбор, 3- управниот и кредитниот одбор, 4-останато
Вообично времетраење на постапката на одобрување кредит	61,0	53,4					1-помалку од една седмица, 2-една до две седмици, 3-повеќе од две седмици, 4-останато
Колку јавнесува просечното времетраење на реализација на хипотеките?	17,1	59,6	23,3				1-помалку од шест месеци, 2-од шест до дванаесет месеци, 3-една до две години, 4- повеќе од две години, 5-останато

* Одделни банки одговориле со повеќе од еден одговор, а некои банки не одговориле на прашањето.